



**Националниот совет за развој на волонтерството и  
Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија**

**ДОДЕЛУВААТ**

**НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ВОЛОНТЕРСТВО**

**за 2013 година**

Наградата се доделува во четири категории:

- **Награда за ВОЛОНТЕР НА ГОДИНАТА (физичко лице)**

*Критериуми за подобност:*

- да е државјанин на Република Македонија;
- да волонтирал/а минимум 200 работни часови на годишно ниво;
- да има волонтерско искуство од минимум 1 година;
- волонтерските ангажмани да ги остварувал/а надвор од неговата/нејзината работна организација (каде прима личен доход и/или хонорар)

*Критериуми за вреднување:*

- преку волонтирањето да има постигнато видливи резултати за доброто на заедницата;
- да поттикнувал/а и вклучувал/а и други граѓани да волонтираат за доброто на заедницата;
- да покажал/а проактивност со развивање на нови иницијативи за волонтирање.

- **Награда за ОРГАНИЗАТОР НА ВОЛОНТЕРСКА РАБОТА (правно лице)**

*Критериуми за подобност:*

- да е регистрирано правно лице во Република Македонија минимум 1 година;
- да ги исполнува критериумите за организатор на волонтерска работа согласно со Законот за волонтерство (Сл.Весник бр. 85/2007 и 161/2008);
- согласно со Законот за волонтерство, да има усвоено Програма за волонтирање.

*Критериуми за вреднување:*

- да има развиени јасни и транспарентни критериуми за ангажирање и раководење со волонтери;
- организаторот практикува вклучување на волонтерите во процесите на креирање на програми и политики;
- во своите програми вклучува значително ниво на ангажирани волонтери изразен преку соодносот на бројот на ангажирани волонтери со големината на организаторот и програмата за волонтирање;
- постигнува видливи резултати од програмата за волонтирање и води континуирана грижа за постигнатите резултати.

- **Награда за ВОЛОНТЕРСКА ПРАКТИКА (правно лице)**

*Критериум за подобност:*

- да е регистрирано правно лице во Република Македонија минимум 1 година.

*Критериуми за вреднување:*

- Волонтерската практика е составен дел на програмите и политиките на апликантот;
- Практиката треба да претставува долгорочна иницијатива (наспроти ад-хок активности);
- Практиката придонесува за зголемен број на волонтери, кои прават промени во заедницата.

- **Награда за МЕДИУМИ (правно лице)**

*Критериум за подобност:*

- да е регистрирано правно лице во Република Македонија минимум 1 година.

*Критериуми за вреднување:*

- да покаже отвореност на медиумот за бесплатно презентирање на информации за настани/активности на граѓански организации и институции поврзани со волонтирање;
- да има објавено свои прилози, емисии и други медиумски продукти кои афирмативно ги промовираат вредностите на волонтирањето и поттикнуваат волонтирање;
- применува креативен приод во градењето на свеста за волонтерството кај пошироката јавност;
- покажува долгорочна посветеност во промовирањето и поддршката за волонтерството.

Целта на наградата е да го промовира волонтерството кај пошироката јавност, да се зголеми видливоста на волонтерите и позитивните волонтерски практики и да инспирира кон понатамошно унапредување и развој на волонтерството.

Воспоставувањето на годишната национална награда за волонтерство, е дел од мерките предвидени во Стратегијата за промовирање и развој на волонтерството (2010-2015), донесена од Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија.

**Апликациите за пријавување со критериуми за селекција, достапни се на [www.mtsp.gov.mk](http://www.mtsp.gov.mk).**

**Ве молиме да ги доставите вашите пријави преку електронска пошта со забелешка: Пријава за Национална награда за волонтерство 2013 година на адреса: [ALicoska@mtsp.gov.mk](mailto:ALicoska@mtsp.gov.mk)**

**или по пошта** (во затворен плик) со забелешка: Пријава за Национална награда за волонтерство 2013 година на адреса: **Министерство за труд и социјална политика на РМ**, ул „Даме Груев“ бр. 14, 1000 Скопје.

**Пријавите се примаат најдоцна до 22-ти ноември 2013 година, до 16:00 часот.**